

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ - СКОПЈЕ



**К О Н К У Р С**

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА  
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ – СКОПЈЕ  
ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА**

Врз основа на член 57 алинеа 2, во врска со член 108 став 4, како и членовите 109 и 110 од Законот за високото образование, Одлуките на Ректорската управа на Универзитетот бр. 02-131/9 од 04.07.2017 година и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус студии на јавните високообразовни установи, Универзитетот “Мајка Тереза” - Скопје, во учебната 2017/2018 година, бр. 44-2757/1 од 16.06.2017 година („Службен Весник на РМ“ бр. 75/17 од 20.06.2017 година), Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје, објавува конкурс за запишување студенти на прв циклус Универзитетски академски студии:

**I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ**

На единиците на Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје, во прва година на прв циклус студии во академската 2017/2018 година, ќе се запишат следниов број студенти:

<b>ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ</b>	<b>Редовни во државна квота</b>	<b>Износ на партиципација (Еуро – годишно)</b>	<b>Редовни со кофинансирање</b>	<b>Износ на кофинансирање (Еуро – годишно)</b>	<b>Вонредни</b>	<b>Износ на кофинансирање (Еуро – годишно)</b>	<b>Вкупен број на студенти</b>
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>400</b>	<b>40</b>	<b>400</b>	<b>320</b>
Информатика - програмирање	80	200	40	400	20	400	140
Информатика - наставна	120	200	40	400	20	400	180

<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ</b>		<b>70</b>	200	<b>30</b>	<b>400</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>110</b>
Инженерство на материјали и нанотехнологи		30	200	10	<b>400</b>		<b>400</b>	40
Прехрамбени технологии		40	200	20	<b>400</b>	10	<b>400</b>	70
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ</b>		<b>270</b>	200	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>420</b>
Електроенергетски системи		30	200	10	<b>400</b>		<b>400</b>	40
Машинско инженерство и менаџмент		30	200	10	<b>400</b>		<b>400</b>	40
Сообраќајно-транспортно инженерство		30	200	20	<b>400</b>		<b>400</b>	50
Мекатроника		40	200	20	<b>400</b>		<b>400</b>	60
Индустриски менаџмент		30	200	10	<b>400</b>	10	<b>400</b>	50
Применета Економија и претприемништво		80	200	20	<b>400</b>	30	<b>400</b>	130
<b>Инженерство за заштита на работната и животната средина</b>		30	200	10	<b>400</b>	10	<b>400</b>	50
Профили	Инженерство за заштита на животна средина							
	Инженерство за безбедност и здравје при работа							
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА</b>		<b>130</b>	200	<b>60</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>190</b>
Архитектура и дизајн		50	200	20	<b>400</b>		<b>400</b>	70
Градежништво- конструктивна		40	200	20	<b>400</b>		<b>400</b>	60
Геодезија- геoinформатика		40	200	20	<b>400</b>		<b>400</b>	60
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ</b>		<b>270</b>	200	<b>140</b>	<b>400</b>	<b>130</b>	<b>400</b>	<b>540</b>
<b>Социјална работа и социјална политика</b>		90	200	40	<b>400</b>	50	<b>400</b>	<b>180</b>
Профили	- Социјална работа и политика							
	- Социјална работа и политика со Герантологија							
<b>Интеркултурна комуникација и медиуми</b>		40	200	20	<b>400</b>	20	<b>400</b>	<b>80</b>
Профили	Комуникација							
	Новинарство							
Спорт и спортски науки*		30	200	20	<b>400</b>	20	<b>400</b>	<b>70</b>
Јавна администрација и управување со човечки ресурси		40	200	20	<b>400</b>	20	<b>400</b>	<b>80</b>
<b>Политички студии</b>								
Балкански и евроазиски студии		30	200	20	<b>400</b>	10	<b>400</b>	<b>60</b>
Европски студии (англиски јазик)		40	200	20	<b>400</b>	10	<b>400</b>	<b>70</b>
			200		<b>400</b>		<b>400</b>	
Тотал		940		410		230		<b>1580</b>

\* За студиската програма Спорт и спортски науки се бара лекарско уверение.

## II. Услови и критериуми за запишување

1. Право на запишување на прв циклус студии имаат кандидати кои положили државна матура или меѓународна матура

2. Право на запишување на студии на прв циклус имаат и кандидатите со четригодишно средно образование кои имаат положено училишна матура, односно завршен испит. Ако на прв уписен рок не се пријвуваат доволен број на кандидатите кои ги исполнуваат условите на прв точка, право на запишување имаат и кандидатите кои имаат положено училишна матура или завршен испит на одредена средно училиште верифицирани со акт на Министерство за образование и наука .

3. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидатите со завршени четригодишно средно образование, кои не полагаале државна матура , односно кои завршиле средно образование пред учебната 2007/2008. По исклучок, особено талентирано лице може да запише студии на факултетите од областа на уметностите иако нема завршено четиригодишно средно образование, под услов тоа да го стекне до крајот на втората година на студиите, под услови утврдени со статутот на факултетот. Доколку лицето од претходниот став не ги исполни наведените услови, го губи статусот студент на соодветниот факултет.

4. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

5. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот. Кандидатите од претходниот став се запишуваат според успехот од претходното образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на талентот. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите. Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V од Конкурсот.

6. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа: а) студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование; б) студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на талентот на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности. ц) студиски програми каде наставата се реализира на англиски јазик, каде селекцијата ќе се врши од успехот во средното образование и успехот на интервиста за англиски јазик од одредена комисија.

7. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со 60% и од успехот постигнат на државната матура кој учествува со 40%.

1) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши само според успехот од средното образование, бодирањето се врши на следниов начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.

2) За кандидатите кои полагаале државна матура по учебната 2013/2014 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

За трите екстерни предмети:

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет, добиени според горната методологија, се множат со фактор 0,5. По оваа основа можат да се добијат најмногу 30 поени за трите екстерни предмети.

За интерниот предмет:

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е соодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 1,2.

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е несоодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 0,8. По оваа основа

можат да се добијат најмногу 6 поени за соодветен, односно 4 поени за несоодветен интерен предмет.

За проектната задача:

- Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

3) За кандидатите кои полагаале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

За двата екстерни предмета:

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за соодветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5. По оваа основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмета.

За двата интерни предмета:

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се соодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со коефициент 1,6.

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се несоодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со коефициент 1. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени за два соодветни, 13 поени за еден соодветен и еден несоодветен и 10 поени за два несоодветни предмета.

За проектната задача:

- Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

4) За кандидатите кои средното образование го завршиле во претходните учебни години (пред учебната 2007/08 година) и не полагаале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 7. 1), се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од двата предмети значајни за студиската програма и двата предмета кои се однесуваат на јазиците (мајчин јазик и еден странски јазик) се дели со 16 и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 8. По оваа основа може да се добијат најмногу 10 поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени за четирите предмета.

5) Бодирањето на успехот на кандидатите кои полагаале училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење се врши: Оценките од соодветните предметите кои се полагаат на училишна матура се множат со коефициент 1,6, а несоодветниот со 0,8, а практичната задача со 0,8. По оваа основа можат да се собират најмногу 20 поени.

6) Пресметка на бодовите на студиските програми со проверка на талентот: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години и од матурскиот испит, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени. Вреднувањето на успехот од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 40 поени. Проверката има елиминаторен карактер со најмалку 10 поени, а на Педагошки факултет со 20 поени. Проверката според иста постапка ќе се воведува на општа медицина, стоматологија, фармација за кандидатите странски државјани, кандидати кои имаат завршено средно образование надвор од РМ, кандидати со несоодветни интерни и екстерни предмети и кандидатите кои немаат положено државна матура, односно имаат завршено средно пред учебната 2007/08. Кандидатите со помалку 40 поени, од вкупниот број на поени нема да бидат примени.

### III. Селекција на кандидатите

1. За следење и реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира Универзитетска конкурсна комисија.

2. За пресметување на бодовите од постигнатиот успех од средното образование и успехот постигнат на Државната или училишната матура, Ректорската управа формира конкурсни комисији за секој од факултетите одделно, а студиските програми каде има проверка на талентот,

формираат и комисији за проверка на талентот. Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување.

3. Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисији на одделните факултети. 4. Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, ги објавува поените од средното образование (среден успех), и резултатите од проверката на талентот, на студиските програми каде што таа се спроведува (во табелата на резултати ќе бидат објавени и следниве податоци: име, име на родител и презиме, место на живеење, државјанство и статус на прием). По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до управата на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите. По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, Универзитетската конкурсна комисија на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти. Кандидатите кои во предвидениот рок за упис нема да ја достават соодветната документација, односно воопшто нема да се јават на службата за студентски прашања на соодветниот факултет каде што се примени, ќе се третира дека се откажуваат од приемот и нивното место повторно ќе биде објавено во дополнителниот конкурс. 5. Факултетите на кои и по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор и во трет уписан рок.

6. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираа според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектантска задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.

7. Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаатво денарска противвредност, според средниот курс на НБ на РМ. Надоместокот за студирање на студентите од претходниот став, за секоја студиска програма одделно, е составен дел на овој Конкурс. Плаќањето на надоместокот се врши во две еднакви рати. Надоместокот од став 1 на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

8. Ректорската управа донесува посебно Упатство за реализација на Конкурсот.

#### **IV. Запишување вонредни студенти**

1. На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат договор за вработување на неопределено време, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти. За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа. Вонредните студенти се запишуваат со кофинансирање на студиите, според сумата наведена на табела бр.1.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат договор за вработување на неопределено време, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2.

#### **V. Запишување студенти со кофинансирање на студиите**

1. На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од 24 часа по објавувањето на конечната ранг-листа дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите. Кандидатот кој ќе ги запишува студиите врз основа на статусот кој е примен со коофинансирање, се смета дека прифатил да ги кофинансира студиите. Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија. Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

## **VI. Кандидати со завршено средно образование во странство**

### **а) Странски државјани**

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува до 20% од вкупниот број на студенти утврден со конкурс во ниво на факултетот, освен студиските програми каде настава се одвива на англиски јазик.

2. Селекцијата на странските државјани кои се пријавуваат за студирање на студиските програми по Општа медицина, Стоматологија, Фармација, Физичка култура, Ликовна, Музичка и Драмска уметност, Моден дизајн, Криминалистика, Педагошки факултет и студиски програми по англиски јазик се врши со проверка на знаењата и умењата.

3. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно студиска програма сакаат да студираат, дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат свидетелство за завршено средно образование, како и свидетелства за сите класови, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, потврда за знаење на македонскиот или албанскиот јазик (издадена од комисија на Универзитетот) и уверение за здравствената состојба (ХИВ тест и хепатит Ц). Странските државјани за Свидетелството за завршено средно образование, како и свидетелства за сите класови пред почетокот на учебната, треба да доставуваат одлука за нострификација од одредената институција на РМ, односно документација за почеток на нострификацијата. Универзитетот организира подготвителна настава за изучување на албански и македонскиот јазик при Центар за јазици и обука, а кандидатот ги покрива потребните обврски за следење на курсот. Школарината за странските државјани во учебната 2017/18 година изнесува 300/500 евра за еден семестар односно 600/1000 евра за една школска година. Во студиските програми на Инфермиерија, Физиотерапија и Акушерија, Применети Науки износ за еден семестар е 300/500 евра, односно 600/1000 евра за една учебна година, на студиските програми по Општа медицина, Стоматологија и Фармација школарината изнесува 1000 евра за еден семестар односно 2000 евра за една академска година, доколку поинаку не е регулирано со договор за меѓу универзитетска соработка. Во оваа категорија студенти припаѓаат и кандидатите странски државјани чии родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија. Кандидатите државјани на Република Турција ќе може да се запишуваат само според правилата донесени од страна на Советот за високо образование на Република Турција-УОК, кои треба да доставуваат доказ за положен приемен испит организиран од YGS. Странски државјани кои завршиле средно во РМ, при пресметување на бодовите, се третираат исто како државјаните на РМ, но статусот на кандидатот ќе се третира како странските државјани во овој дел на конкурсот. Странските државјани го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно среднообразование, со дел од средното образование во странство, кандидати со меѓународна матура и кандидати државјани на РМ со средно во приватните училишта во РМ

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите.

2. Селекцијата на кандидатите од точка 1, на студиските програми по Општа медицина, Стоматологија, Фармација, Физичка култура, Ликовна, Музичка и Драмска уметност, Моден

дизајн, Архитектура и Криминалистика, Педагошки Факултет се врши со проверка на знаењата и умеењата. 6

3. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од студиската програма е утврден во глава I од Конкурсот (како за кандидатите од глава V), односно 400 евра годишно. Кандидатите кои имаат завршено дел од средното во странство, можат да се запишуваат и под условите и критериумите утврдени во Конкурсот за кандидатите со завршено средно образование во РМ, во рамките на државната квота. Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови од средното образование завршени во странство.

4. Кандидатите државјани на РМ со завршена меѓународна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршено во странство, односно за завршена меѓународна матура. Овие кандидати се рангираат на посебна ранг-листа, а ќе бидат примени оние кандидати кои ќе освојат бодови најмалку како и последниот примен кандидат во рамките на државната квота на соодветната студиска програма. Бројот на овие кандидати може да изнесува најмногу 10%, а трошоците за нивното студирање ги поднесува Министерството за образование и наука. Кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот кандидат примен во категоријата со кофинансирање на студиите се запишуваат со надоместок за студирање во висина утврдена во глава I од Конкурсот. За кандидатите кои се запишуваат во оваа категорија, со кофинансирање на студиите, се применуваат одредбите од глава V од Конкурсот. Кандидатите од глава VI (б) се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот, во роковите утврдени со Конкурсот.

5. Кандидати со завршено средно образование во приватните акредитирани училишта во РМ, со државна матура, ќе се третират исто како и кандидатите со завршено образование во Република Македонија. А кандидатите со средно во приватните училишта во РМ без државна матура, ќе се рангираат во посебна листа со кофинансирање на студиите, надвор од другите квоти, но не повеќе од 10% од вкупниот број на слободни места за студиската програма.

#### **VII. Кандидати со посебни права утврдени според законите на Р.М кандидати кои ќе се запишат во дополнителните квоти за запишување на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во РМ.**

1. Бројот на студенти припадници на категориите на лица со посебни права Утврдени според Законот за посебни права на Р.М, се запишуваат во посебна квота (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10 % од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

2. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот, во учебната 2016/17 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на факултет. Во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

3. Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и водополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

#### **VIII. Рокови за пријавување и запишување**

<b>РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ – 2017/18 I УПИСЕН РОК</b>	
Пријавување на кандидатите	15-18 август
Објавување на прелиминарни резултати	21 август
Објавување на конечната одлуката за прием	22 август
Запишување на кандидатите	23 - 25 август

<b>РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ – 2017/18 II УПИСЕН РОК</b>	
Пријавување на кандидатите	29 август -31 август
Објавување на прелиминарни резултати	04 септември
Објавување на конечната одлуката за прием	05 септември
Запишување на кандидатите	06-07 септември

<b>РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ – 2017/18 III УПИСЕН РОК</b>	
Пријавување на кандидатите	14-15 септември
Објавување на прелиминарни резултати	18 септември
Објавување на конечната одлуката за прием	19 септември
Запишување на кандидатите	20-21 септември

#### **IX. Документи за пријавување и запишување**

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- 1. Пријавен лист (во просториите на универзитетот)**
- 2. Оригинални свидетелства од сите класови од средно образование**
- 3. Диплома за завршено средно образование**
- 4. Извод од матичната книга на родените**
- 5. Доказ за државјанство**
- 6. Потврда за уплатени:**

- a) 800 денари на жиро-сметката на Универзитетот: на име на административни трошоци.
- b) 600 денари дополнителни трошоци за секој предмет кој е наведен во прилог листата 1, на соодветната студиска програма каде што е предвиден приемиот испит, на жиро-сметката на Универзитетот: на име на Комисија за проверка на знаења и умеења и интервистата (за студиски програми по англиски).

Кандидатите кои се пријавуваат на програмите каде има можности за вонренди студии, освен наведената документација, треба да доставуваат и одредени документи за оправдување на статусот според наведените критериуми во овој конкурс.

#### **При запишувањето, примените кандидати ги поднесуваат:**

1. Пријавни листови за запишување (обрасците се подигаат од студентските прашања на факултетот на кој студентот се запишува)
2. три фотографии (две 6x9 и една 4x5)
3. потврда за уплатени;
  - ♣ 100 денари на жиро-сметката на Студентскиот парламент
  - ♣ 800 денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име на издавање на индекс.
  - ♣ 750 денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име: спортски, културни, информациски и информативни дејности на студентите на Универзитетот.
  - ♣ Уплатени средства за прв семестар.

Сите горенаведени уплати да се реализираат на жиро-сметката на Универзитетот, на следниот начин:

- во „назив на примачот“ – Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје,
- во „банка на примач“ - Народна банка на Р. Македонија,
- во „сметка“ – 10000000063095,
- во „износ“ – износот на финансиските средства што треба да се уплатат,
- во „сметка на буџетски корисник



– единка корисник“ – 1600162677 788 15,  
– во „приходна шифра и програма“ – 723012 45.

**КОНКУРСОТ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  
WWW.UNT.EDU.MK**